

## ЗАПИСНИК

Записник од одржаната Јавна расправа за Студија за оцена на влијание врз животна средина за спроведување на проектот: “Изградба на интерконективен надземен вод 400kV ТС Битола 2 -Македонско-албанска граница и ТС 400/110 kV Охрид “, одржана на 14.05.2014 (среда) во општина Струга со почеток во 12.00 часот

На ден 14.05.2014 година, во општина Струга, се одржа Јавна расправа по Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот Изградба на интерконективен надземен вод 400kV ТС Битола 2 -Македонско-албанска граница и ТС 400/110 kV Охрид “. Јавната расправа, која ја организира Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со инвеститорот – АД МЕПСО-Скопје, започна во 12:00 часот.

### Присутни:

- Билјана Спироска, Раководител на сектор за животна средина во Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
- Дејана Тодоровска, Раководител на одделение за почва во Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
- Елизабета Атанасова, претставник од страна на инвеститорот АД Македонски електропреносен систем оператор - АД МЕПСО
- Климент Наумоски, претставник од страна на инвеститорот АД Македонски електропреносен систем оператор - АД МЕПСО
- Константин Сидеровски, експерт за оцена на влијание врз животната средина и одговорен за Студијата за ОВЖС
- Засегната граѓани (Листа на присутни дадени во Прилог)

## **Јавната расправа се одвиваше по следниот Дневен ред:**

**1. Отварање** - Јавната расправа ја отвори Билјана Спироска, Раководител на сектор за животна средина во Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање. По претставување на присутните (претставници од страна на Министерството за животна средина, инвеститорот-АД Мепсо-Скопје, изработувачот на Проектот и изготвувачот на Студијата за ОВЖС)

Елизабета Атанасова, од службата за стратешко планирање на АД МЕПСО, се заблагодари за присуството и накратко го објасни значењето на проектот и електропреносната мрежа на АД МЕПСО.

Климент Наумоски од службата за стратешко планирање и развојни анализи од АД МЕПСО, изврши кратка презентација на постапката и како е започнато со плановите и оправданоста на оваа интерконекција.

Константин Сидеровски, експерт за оцена на влијанието врз животната средина изврши презентација на Студијата.

## **2. Презентација на студијата за оцена на влијанието врз животната средина**

Цел на проектот е изградба на интерконективен надземен вод 400kV ТС Битола 2 -Македонско-албанска граница и ТС 400/110 kV Охрид, со вкупна должина од приближно 100 km. Овој надземен вод ќе претставува 400- kV врска помеѓу двата енергетски система на Македонија и Албанија и ќе овозможи подобар трансфер на електричната енергија.

Интерконективниот надземен вод поминува низ следниве општини: општина Новаци, општина Битола, општина Могила, општина Ресен, општина Дебарца, општина Струга и општина Охрид.

Беше презентирана постапката за спроведување на оцена на влијание на проектот врз животната средина и можните влијанија од изградбата на интерконективниот надземен вод врз животната средина.

Направена е анализа за можни влијанија од реализација на проектот и предложени се заштитни мерки за ублажување и компензација на потенцијалните негативни влијанија за кои инвеститорот се обврзува да ги почитува.

### **3. Дискусија**

Бидејќи никој не се пријави за дискусија јавната расправа ја затвори Билјана Спироска во 13:00 часот, и нагласи дека доколку засегнатата јавност има дополнителни забелешки и коментари по однос на студијата, истата е достапна во општината и на веб страната на АД МЕПСО, истите може да се достават по писмен пат до Министерството за животна средина и просторно планирање.

Записничар:

Дејана Тодоровска

Иста на присутни лица на Јавната расправа за Проектот: "Изградба на интерконективен надземен вод 400kV ТС Битола 2 -Македонско-албанска граница и ТС 400/110 kV Охрид "одржана во Струга на 14.05.2014 година во 12.00 часот

Р. бр.	Име и презиме	Институција	Контакт тел. и e-mail
1	Дејана Тодороска	КЖСПП	076/455-428 d.todoroska@kzsp.gov.mk
2	Бранка Сигалијовски	МЕРСО	080 359 248 brankas@merso.com.mk
3	Весна Јовановска - Дребова	МЕРСО	078/243-010 vj.drebovska@kane.com
4	Климент Наумоски	МЕРСО	3149 694 knaumoski@merso.com.mk
5	Елизабета С. Атанасова	МЕРСО	3148 096 beti@merso.com.mk
6	Билана Карош	МФЕМ	076/455-427 b.karosh@kzsp.gov.mk
7	Митко Корчуроски	ОПШТИНА СТРУГА	071/316 357 mitko1971@yahoо.com
8	Томо Лазарески	ОПШТИНА СТРУГА	
9	Петар Баировски	ОПШТИНА СТРУГА	
10	Fejzi Ziba	ОПШТИНА СТРУГА	
11	Feim Fevri	ОПШТИНА СТРУГА	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			